

МАКЕДОНИЈА ЈА ОГРАБИЈА ЗА ПОВЕЌЕ ОД 5 МИЛИЈАРДИ ЕВРА

Организиранiot криминал и корупцијата заземаат огромни димензии и сериозно го загрозуваат економскиот и демократскиот развој на државата. Неговите разорни дејства се евидентни на секој чекор, преку огромната невработеност, сиромаштијата, ерозијата на институциите на системот, масовното иселување на младите и стручни кадри во странство, како и целосна парализа на органите задолжени за откривање и гонење на криминалот. Криминалот во високите врвови на власта ги загрозува европските перспективи, но и самостојноста на Македонија во носењето важни одлуки за нашата иднина и опстојување. Ако не се справиме со него не треба да очекуваме економски развој и владеење на правото. Напротив, Македонија и натаму ќе запаѓа во сè поголема криза.

Во Македонија главни носители на организиранiot криминал се високите др-



"ПОСТОИ СПРЕГА МЕЃУ КРИМИНАЛНОТО БИЗНИС ЛОБИ И ПОЛИТИЧКИОТ ЕСТАБЛИШМЕНТ, КОЈА РЕЗУЛТИРАШЕ СО ЕТАБЛИРАЊЕ НА ТРИЕСЕТТИНА ОЛИГАРСКИ", ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ

жавни функционери, а тоа им го дозволува системот кој им овозможува авторитарно владеење или носење на клучни одлуки од еден центар или од мал круг лица од партиските елити. Сите знаеме дека има криминал, сите знаеме дека државата и натаму се криминализира, но досега отсутствуваше политичка волја за борба против криминалот и изградба на заокружен и ефикасен систем. Најопасен од сите е институционалниот криминал, со кој се урива економската основа на државата и се загрозуваат европските перспективи.

"Со неправедната и криминална приватизација, со продажбата на фирми на наводни стратешки партнери, со продажбата на градежно земјиште или со фризирани тендери, Македонија е ограбена за повеќе од 5 милијарди евра. Постои спрега меѓу криминалното бизнислоби и политичкиот естаблишмент, која резултираше со етаблирање на триесетина олигарси кои имаат

■ Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

ДИСЛОКАЦИЈА НА КРИМИНАЛЦИТЕ ОД БИВШИОТ ЦК ВО "ИДРИЗОВО"

"ПОБЕГНА" ОД ВЛАСТА ЗА ДА НЕ УЧЕСТВУВА ВО НЕЈЗИНИОТ КРИМИНАЛ

"СПМ му дава целосна поддршка на Проектот за декриминализација и ние, коалиционите партии веќе подолго време разговараме на оваа тема. Меѓутоа, тоа што лично мене ми падна в очи, на промоцијата на завршувањето на овој дел од Проектот, е тоа што ниту власта ниту претставници од судството воопшто не покажаа интерес да дојдат да слушнат за што се работи. Така, сосема јасно се наметнува мислењето дека луѓето кои го водат судството и власта, всушност го штитат криминалот во државата. Инаку, нормално е секоја чесна власт и секое чесно раководство на судовите во РМ и Обвинителството, да бидат први кои ќе сакаат да слушнат каков е тој Проект за декриминализација. Имено, јасно е, ние како Социјалистичка партија, а верувам и целата опозиција, каде треба да се насочиме за да се бориме против криминалот, бидејќи тој не е апстрактна категорија, туку го водат одредени поединци и институции. Тоа се Владата и луѓето од судството, особено раководните лица, да не заборавиме дека има и чесни судии кои не се зафатени со овој криминал. Октоподот кој беше најавен пред една деценија, сега веќе има добиено космички димензии. Ако се има предвид што сè се случуваше во владејачките гарнитуре, од тогаш до денес, сосема е јасно колку се институционализирал криминалот во РМ. Неспорно е дека досега воопшто немаше борба против криминалот, туку едноставно тој секогаш



беше во коалиција со власта. Најголемите злоупотреби беа направени во приватизацијата, во што и ја гледам спрегата меѓу неа и судството. Сè тоа беше направено со благослов од власта. Еве последен пример е приватизацијата на ЕСМ... Да не набројувам наназад, во прашање се милиони евра. проблемот е институционален. Од друга страна, пак, сè додека луѓето од судството, обвинителството ги избира Собранието, односно парламентарното мнозинство, сè дотогаш тие ќе бидат зависни од власта. Во такви случаи не можеме да зборуваме за независно судство, а исто така, во случаите кога владата нема волја да ги остави судовите сами да си избираат кој ќе им го води еснафот, јасно е дека таа влада има намера да краде. Ова би требало да биде и порака до граѓаните - кога ќе излезат на избори, при гласањето да имаат предвид која политичка партија и опција нуди промена во своите програми во однос на досегашниот концепт за избор на судии. Тенденциите на криминалот секогаш се јасни и еднонаочни. Да немаме илузии дека ќе дојде влада која стопроцентно ќе биде чесна, не зборувам за новата, за старата влада, за тоа дека оваа е повеќе а онаа е помалку криминална, туку потенцирам дека е неопходно институционализирање на борбата против криминалот. Досега во Македонија немаше институционализирање на таа борба. Во овој случај станува збор за системски пристап на решавање на проблемот. Како заменик-министер за економија поднесов оставка затоа што не сакам да учествувам во организираниот криминал на власта".

СО ПОБЕДАТА ЌЕ ГО СУЗБИЕМЕ КРИМИНАЛОТ

"Проектот за декриминализација опфаќа серија аспекти, за кои е извесно дека во себе содржат доволна институционална маса за справување со ова зло, кое ја уназадува Македонија. Согласно своите програмски определби, ВМРО-ДПМНЕ му посветува особено внимание на планот за борба против криминалот и корупцијата. Во секој случај, за реализација на овој и на останатите приоритети на ВМРО-ДПМНЕ и на нејзините коалициони партнери потребно е прво да извојуваме победа на парламентарните избори, за која веруваме дека е сосема извесна", велат од ВМРО-ДПМНЕ.

Проектот за декриминализација (Декри) предвидува низа системски мерки, меѓу кои се: донесување закон за декриминализација, формирање агенција за борба против организираниот криминал и корупцијата, утврдување на одговорноста на функционерите кои повеќе од 15 години учествуваат во грабежот на Македонија. Проектот треба да овозможи детектирање на скриениот имот и проценка на вкупниот имот на сите носители на функции од 1990 година до сега. Одземање, конфискација на имотот од функционерите кои го стекнале имотот на криминален начин, и забрана за политичко дејствување - лустрација на сите кои ја злоупотребиле положбата - власта за лично богатење.

силно влијание во сите процеси на одлучување на штета на вкупниот економски развој", вели лидерот на Демократски сојуз, Павле Трајанов, при што заокружувајќи го Проектот за декриминализација (Декри), дополнува: "Овде сакам да ги потенцирам и банките, особено партиските, кои учеству-

ваат во грабежот, распространбата и уништувањето на голем број фирми. Не помалку се опасни и раширени нарко бизнисот, недозволена трговија со оружје, нафта, трговијата со жени, како и најбезбедниот и најпрофитабилен 'бизнис' - шверцот на цигари. Овој вид криминал е поврзан со те-

ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДОМ



КРИМИНАЛИЗАЦИЈАТА НЁ ЗАРОБИ ВО СИРОМАШТИЈАТА

"ДОМ му дава силна поддршка на Проектот за декриминализација на општеството, кој е во духот на нашата заложба - право и правда за сите во Македонија. Ако сакаме напредок во евроинтеграционите процеси и во економијата, мораме да го искорениме криминалот, кој ја одржува состојбата на неправдо и неправда. Тој нё држи во сиромаштија и не им дозволува на институциите нормално да функционираат, ниту им дозволува на граѓаните да се чувствуваат сосема слободни и заштитени од својата држава. Проектот 'Декри' точно ги лоцира местата и носителите на организираниот криминал во земјава, посочувајќи ги и можните средства и методи за негово искоренување. Во завршната фаза веројатно тој би требало да се дополни и измени со одредени технички детали, но општо земено тој останува еден од базичните проекти за обнова на Македонија".

роризмот на Балканот. Карактеристика за овој криминал (шверцот на цигари), што можеби е наша специфика, е вклученоста на лица од власта, од премиери сè до припадници на царината и на полицијата. Проценки се дека за последниве 12-13 години политичката бизнис мафија на Балканот, од шверцот на цигари инкасира повеќе од три милијарди евра. Сигурно дека не треба да ја запоставиме и широко распространетата корупција, со која граѓаните се соочуваат секојдневно при обидот да остварат некое право, особено при добивањето

дозволи за градба, судска разрешница на некој предмет и сл. Но, сметам дека на сите вас, на граѓаните, ви е јасно дека со декларации, со ветувања не може да се справиме со ова зло, туку неопходно е да се отвори вистинска 'војна', и да се изгради систем кој ќе функционира независно од волјата на властодршците и од волјата на политичките елити. Проектот може да се имплементира ако успееме да ја поминеме првата пречка, а тоа е да ги дислоцираме криминалците од зградата на бившиот ЦК, покрај Вардар, во Идризово".



НЕРВОЗНАТА ВЛАСТ ИГРА НЕЧЕСНИ ИГРИ

Проф. д-р Билјана Ванковска вели дека во борбата против криминалот се соочуваме со нервозна власт, која за да не ги изгуби интересите е подготвена на нечесни работи само за да ја задржи својата позиција. Случајот со Младенов, и повеќе други, е еден вид дисциплинирање на јавноста. Во услови кога криминалот се пенетрира во сите сфери, потребно е малку повеќе храброст за да се бориме против него, секој во рамките на своето дејствување. Ако некој ви нуди пари за некоја работа, по линија на помал отпор ќе ги прифатите, но потребно е повеќе храброст за да им одолеете.

ОТВОРЕН КРАЈ СО ХРИСТИНА

премиера: Недела 17.10
репризи: Четврток 22.10
Сабота 13.10

МТМ
ТЕЛЕВИЗИЈА

**И локалните
телевизии во
МАКЕДОНИЈА
СЦГ и БИХ**

Милити